

НАЈВАЖНАТА СПОРЕДНА РАБОТА НА СВЕТОТ ГИ СТАВИ ВО "ОФ САЈТ" ИЗБОРИТЕ

Лудилото кое долго време се најавуваше, а кое ќе трае еден месец, почна. Фудбалската треска која зафати сè диво и живо во цел свет, дојде и во Македонија. И тоа замислете, за смет на политичарите, среде избори, кога јадните не ќе знаат што да прават попрво. Дали да гледаат натпревари или, пак, да кинисаат со караваните низ државата, за да ветуваат подобри денови за македонската економија и соживот. Арно ама, на големо изненадување на македонската јавност, тие се снајдоа. Одлучија да се вклучат во нормалниот тек на животот, и заедно со граѓаните на Македонија, да седнат во кафулињата на кејот на Вардар и да одгледаат некој напревар. Така, демек ќе биле меѓу народот, но и во тренд! А за да не седат по цел ден на кеј, во своите дневни агенди уред-



ФУДБАЛСКАТА ТРЕ "ПОРЕМЕТИ" ПОЛ



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

но си запишале кога се играат важните натпревари, за во времето на одржување на оние помалку важните, да можат да поминат по некој град или село. Оваа досетка може да се забележи во агендите на сите политички партии, кои држат до тоа да бидат во тек.

Сепак, најзначајно беше отворањето на Мундијалот кога и двајцата претенденти за премиерската функција, премиерот Бучковски и претседателот на опозицијата Груевски, можевме да забележеме, како со своите "екипи", во "своите" кафулиња, го очекуваа стратот на најважната споредна работа на светот - фудбалот.

СДСМ ПОВТОРНО "ИГРА" НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

Фудбалската треска, која одамна го тресе светот, не де-

ка не ја зафати и Македонија, туку ни дојде во незгоден момент. За време на избори, кога политичарите, особено оние кои немаат абер од фудбал, ќе мора да гледаат или, пак, да подучат по некоја екипа, а сè со цел да имаат одговор доколку некој им постави мундијалско прашање! Во меѓувреме, како по обичај, политичките партии ќе им се посветат на нивните ривалско-меѓупартиски препукувања чиј интензитет, како што доаѓа 15 јуни, така сè повеќе ќе се зголемува. Со официјалниот старт на кампањата се очекува и вжештување на атмосферата, која се чини дека изминатава седмица значително спласна, како резултат на сериозното укорување на невладините организации дека дел од политичките субјекти многу рано ја почнаа својата изборна кампања, но и поради фудбалското првенство, кое е во

Фудбалската треска која одамна го тресе светот не дека не ја зафати и Македонија, туку ни дојде во незгоден момент. За време на избори, кога политичарите, особено оние кои немаат абер од фудбал, ќе мора да гледаат или, пак, да подучат по некоја екипа, а сè со цел да имаат одговор доколку некој им постави мундијалско прашање!

Инсистирањето на ДПА за целосно разобличување на прашањето за конфликтот во 2001 година, е само дел од нивната кампања, во која сакаат да го покажат вистинското лице на членовите на ДУИ, особено на лидерот на оваа партија, Али Ахмети, кој според многуте документи на ДПА, бил избркан од раководството на УЧК за време на војната.

тек. Но, затоа веќе по 15 јуни, кога сите политички партии ќе влезат во рингот, се очекува да почне "крвавата" битка за освојување на титулата премиер, за која двајца "боксери" се сигурни, а останатите играчи ќе можат да се задоволат со по некоја рунда.

Во меѓувреме продолжуваат викенд прошетките на политичките каравани, кои станаа интересни откако лидерите почнаа еден на друг да си пренесуваат пораки или коментари за политичките програми. Овој пат на дневен ред, всушност како и за секои избори, беа пензионерите, на кои премиерот Бучковски им даде ветување за честење од 10 отсто повеќе пензија во наредните две години. Ова ветување дојде како резултат на промоцијата на програмата на СДСМ, за

СКА ГИ ИТИЧАРИТЕ

изборите наречена "Три Е", односно економија, едукација и Европа. Но, за жал, илузиите на премиерот речиси ги урна неговиот министер за финансии, Никола Поповски, кој потенцираше дека тоа е можно, но во наредните четири години, а не две. На оваа приказна се "налепи" претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, апелирајќи

ТЕСНА ИЛИ ЛЕСНО НЕДОСТИЖНА ПРЕДНОСТ

Во предизборието главен барометар за движењето на симпатиите кон одредени политички партии се анкетите, кои ги прават реномирани институции за сондажа на јавното мислење, но и на оние анкети, кои политичките партии ги создаваат исклучително за сопствени цели.

Од речиси сите досегашни, евидентно е дека на прво место се наоѓа опозиционата ВМРО-ДПМНЕ, а веднаш зад неа со нешто помал процент е нивниот ривал СДСМ. Како трет се јавува Тито Петковски, додека по него следуваат албанските политички субјекти ДУИ и ДПА.

Интересно е дека во анкетите ДУИ секогаш е пред ДПА, иако на теренот, според наши извори, се забележува сериозно намалување на процентот на предност на владејачката партија ДУИ пред опозиционата ДПА.

Она што е карактеристично за сите е дека процентот меѓу ривалите е многу мал.

до пензионерите дека станува збор за изборен трик, бидејќи покачување на пензиите едноставно, според него и ММФ, не е возможно.

И ако едното "Е", односно економијата се однесуваше на покачувањето на пензиите на пензионерите во Ма-

членка на ЕУ. Но, мора да се потенцира дека за добивањето на статус кандидат земја не е заслужна само оваа влада, која и тоа како ова си го припишува на себе, како најголем адут, туку сите досегашни влади кои, помалку или повеќе, работеле на прашањето.

ДПА ОДЛУЧИ ДА ЈА РАЗОБЛИЧИ ДУИ!

И додека траат препукувањата на релација ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ за тоа чија програма е подобра, ситуацијата во албанскиот блок не е ништо поразлична, со тоа што таа се "игра" на друг терен. Од досегашните прошетки на караваните на овие две партии низ "своите" бази, може да се заклучи дека нивната битка сè уште се бие на име - конфликт 2001 година, и отворање многу прашања поврзани со него. Всушност, на нив особено инсис-

тира потпретседателот на ДПА, Мендух Тачи, кој за ова прашање инсистираше јавно во дебата да разговара со претседателот на ДУИ, Али Ахмети, кој и натаму без образложение одбива.

Инсистирањето на ДПА за целосно разобличување на прашањето за конфликтот во 2001 година е само дел од нивната кампања, во која сакаат да го покажат вистинското лице на членовите на ДУИ, особено на лидерот на оваа партија, Али Ахмети, кој според многуте документи на ДПА, бил избркан од раководството на УЧК, за време на војната. Многуте документи, како што дознаваме, со кои оперира ДПА, наскоро можеби ќе бидат презентирани во јавноста, бидејќи тие се дел од таканаречената "Бела книга" за конфликтот, која долго време се подготвува во ДПА. Во неа се очекува да биде проговорено за многу тајни средби на релација Приштина-Скопје, кои се одвивале за време на војната, но и за многу т.н. финансиски договори, кои биле направени за потребите на војната. Со овие документи, кои веројатно ќе бидат дел од говорот на раководството на ДПА, за време на кампањата, се очекува да се урне митот за ДУИ, како за партија, која го донела мирот во земјата и ги остварила сите барања на Албанците на Македонија.

Сè уште не е јасно како и дали воопшто ДУИ ќе возврати на овие удари, но факт е дека ДПА очигледно се решени да влезат во сериозна битка со ДУИ, при тоа потенцирајќи дека станува збор за ситуација, која комплетно треба да ја расчисти маглата меѓу албанскиот електорат, и тоа токму сега пред избори.

Но, што станува со ДУИ? Тие својата програма сè уште не ја презентираат. Не можеме да слушнеме кои се нивните планови за економијата или, пак, за социјалата, како што сами милуваат да кажат, а на која наводно ќе се посветеле во наредните четири години, се разбира доколку повторно ја добијат довербата од своите гласачи. Засега изјавите, главно, се движат во насока на демантирање на сè она што го говори раководството на ДПА.



И ГРУЕВСКИ САКА ДА ГЛЕДА ФУДБАЛ